

Податоци за плати и надоместоци објавени во			Август, 2020
Минимална плата согласно Закон за минимална плата			
Минимална нето плата до плата за 3.2021			14.934
Минимална бруто плата до плата за 3.2021			21.776
Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)			
Месечно по лице за цело работно време			8.228
Годишно даночно намалување по лице			98.736
Нето плати			
Просечна нето плата 4.2020 (ДЗС)			25.830
Просечна нето плата 5.2020 (ДЗС)			26.390
Просечна нето плата 6.2020 (ДЗС)			26.867
Просечна нето плата од последни 3 месеци			26.363
Просечна нето плата од мината година			25.213
			податок достапен во февруари тековната година
Бруто плати			
Просечна бруто плата 4.2020 (ДЗС)			38.567
Просечна бруто плата 5.2020 (ДЗС)			39.398
Просечна бруто плата 6.2020 (ДЗС)			40.107
Просечна бруто плата од последни 3 месеци			39.359
Просечна бруто плата од мината година			37.446
			податок достапен во февруари тековната година
Просечна бруто плата објавена во јануари 2019			38.319
			податок достапен во јануари тековната година
Придонеси			
Најниска основа за придонеси			19.160
			50% од просечна плата објавена во јануари
Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални			38.319
Највисока основа за придонеси			613.104
			16 просечни плати од плата објавена во јануари
Највисока основа за придонеси кај самовработени			459.828
			12 просечни плати од плата објавена во јануари
Придонеси во % за 2020 Максимален износ Минимален износ			
ПИО	18,80%	115.264	3.602
ЗО	7,50%	45.983	1.437
Доп. ЗО	0,50%	3.066	96
Невраб.	1,20%	7.357	230

Перес			
Минимален нето регрес по ОКДПСОС	10.545	40%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Данок на личен доход на минимален регрес	1.172	11,1111%	пресметана стапка ДЛД
Минимален бруто регрес по ОКДПСОС	11.717		
Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход	16.043	40%	од просечна бруто плата на ден на исплатата
Максимален нето регрес кој е признат расход	14.439	10%	пропишана стапка ДЛД
Останати минимални исплати по ОКДПСОС			
Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)	2.109	8%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Надомест одвоен живот	15.818	60%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Надомест за смрт на вработен	79.090	3	просечни нето плата од последени 3 месеци
Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница	52.727	2	просечни нето плата од последени 3 месеци
Помош за елементарни непогоди	26.363	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
Отпремнина	52.727	2	просечни нето плата од последени 3 месеци
Организирана исхрана по лице	5.043	20%	од просечна нето плата од мината година
Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач	26.363	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
ДЛД за минимална јубилејна	2.929	11,1111%	пресметана стапка ДЛД
Бруто јубилејна награда	29.293		
Надомест за непрекината боледување 6 месеци	26.363	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
ДЛД за надомест за непрекинато боледување	2.929	11,1111%	пресметана стапка ДЛД (прва скала)
Бруто надомест за непрекинато боледување	29.293		

Месечни надоместоци на членовите на органите на управување			
Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци	18.723	50%	од просечната бруто плата за претходната година *
Максимална уплата на премија за животнo осигурување и во трет			
Признат расход за целите на данокот на добивка	74.891	2	просечни бруто плати за минатата година
Ослободени од ДЛД	76.638	2	просечни бруто плати објавени во јануари
* Трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци се непризнат расход.			
Останато: надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно е непризнат расход и се оданочува со ДЛД (доход од работа).			
Останато: трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност (член 27 од ОКДПСОС) над износот на кој се пресметани придонеси согласно со законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е непризнат расход.			